



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 21 март 2003
Скопје

Број 18

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 390
денари. Жиро сметка 300000000188798

503.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со спроведувањето на делот V од Оперативната програма за децентрализација на власта 2003-2004, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА НА ВЛАСТА

I. За членови и нивни заменици на Работната група за децентрализација на власта како прво ниво во раководењето и координацијата на процесот на децентрализација се именуваат:

- а) за членови:
 - Соња Данова, раководител на Одделение во Министерството за одбрана;
 - Весна Доревска, помошник на министерот за внатрешни работи;
 - Виолета Атанасова, раководител на Одделение во Министерството за правда;
 - Пејка Трајанова, раководител на Одделение во Министерството за надворешни работи;
 - Димитар Тодевски, раководител на Сектор во Министерството за финансии;
 - Милица Георгиева, раководител на Сектор во Министерството за економија;
 - Шериф Мемети, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
 - Ангелина Бачановиќ, раководител на Сектор во Министерството за здравство;
 - Јордан Лакалски, раководител на Одделение во Министерството за образование и наука;
 - Навсика Петровска, раководител на Сектор во Министерството за труд и социјална политика;
 - Елена Петкановска, раководител на Сектор во Министерството за локална самоуправа;
 - Магдалена Диковска, раководител на Сектор во Министерството за култура;
 - Лилјана Поповиќ, раководител на Одделение во Министерството за транспорт и врски;
 - Ленче Курчиева, помошник раководител на Сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.
- б) за заменици на членовите:
 - Пандора Тошанова, советник во Одделение во Министерството за одбрана;
 - Сузана Никодиевиќ-Филиповска, началник на Одделение во Министерството за внатрешни работи;
 - Јонче Цветковски, помошник раководител на Сектор во Министерството за правда;
 - Катерина Серафимовска, раководител на Одделение во Министерството за надворешни работи;
 - Светлана Јаневска, државен советник во Министерството за финансии;
 - Валентина Старделова, раководител на Одделение во Министерството за економија;

- Мери Хациева-Протиќ, раководител на Сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- Јордан Мишовски, раководител на Сектор во Министерството за здравство;
- Милка Масникоса, советник во Министерството за образование и наука;
- Есад Деари, државен советник во Министерството за труд и социјална политика;
- Елмаз Малиќи, помошник раководител на Сектор во Министерството за локална самоуправа;
- Олигица Трајковска, државен советник во Министерството за култура;
- Емилија Путилин, советник во Министерството за транспорт и врски;
- Јадранка Иванова, раководител на Сектор во Министерството за животна средина и просторно планирање.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1387/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

504.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНСКАТА МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА "БЛАГОЈ ЈАНКОВ-МУЧЕТО" - СТРУМИЦА

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека "Благој Јанков - Мучето" - Струмица, се именуваат:

- а) за претседател
 - Ванчо Ристов, секретар на Струмичкиот културен центар,
- б) за членови
 - Весна Манолева, вработена во Медицинскиот центар - Струмица,
 - Верица Јанкова, професор во ДСУЦ "Јане Сандански" - Струмица.

Од редот на вработените:

- Михаил Цветанов, библиотекар референт за обработка на книжен фонд,
- Зора Митева, библиотекар-референт во Одделението за издавачка дејност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-849/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

505.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/98 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈП "МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ"
- СКОПЈЕ**

1. Марко Василев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Македонски железници" - Скопје, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1131/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

506.

Врз основа на член 23 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ**

1. Јован Ризов се разрешува од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1178/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

507.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА
"ГРАДСКИ КИНА" - СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Претпријатието за кинематографија "Градски кина" - Скопје, се именува Драган Живковиќ, дипл. историчар на уметноста со археологија, управител на Трговското друштво за маркетинг УФА Медиа - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1236/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

508.

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонски јазик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/98) и член 2 од Одлуката за основање Совет за македонски јазик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ
И ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК**

1. Од должноста претседател и член на Советот за македонски јазик се разрешуваат:

- а) претседателот
- академик Петре М. Андреевски,
- б) членот
- д-р Трајко Стаматовски.

2. За претседател и член на Советот за македонски јазик се именуваат:

- а) за претседател
- д-р Трајко Стаматовски, вработен во ЈНУ Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје,
- б) за член
- академик Петре М. Андреевски, писател.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1315/2
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

509.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 март 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Агим Лита, дипл. економист за туризам и угостителство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1356/1
10 март 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

510.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, членовите 28 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 19 февруари 2003 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Не се поведува постапка за оценување уставноста на Законот за амнестија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2002).

2. Се отфрла иницијативата за поведување постапка за оценување уставноста на членот 8 од Законот за амнестија.

3. Решението да се објави во "Службен весник на Република Македонија".

4. Игнат Панчевски адвокат од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за оценување уставноста на Законот означен во точката 1 од ова решение.

Според наводите во иницијативата, оспорениот Закон го повредувал доследното остварување на Уставот во практиката како најопшт и најсилен правен акт.

Имено, според иницијаторот, во членот 1 од оспорениот Закон, било определено дека амнестијата се однесува на кривичните дела поврзани со конфликтот во 2001 година, заклучно со 26 септември 2001 година, без прецизирање на почетниот период, па секој сторител на кривично дело можел да наведе дека сторил дело во врска со конфликтот, на кој начин се доведувало во прашање функционирањето на кривичното законодавство. Во законот немало појаснување што се подразбира под поимот "конфликт", а овој закон се однесувал на поединечно определени лица, со што се злоупотребувала дефиницијата на амнестијата како акт што се однесува на поименично неопределени лица. Потоа се нагласува дека при донесувањето на овој закон било неминовно означување на кривичните дела по главите од Кривичниот законик или поединечно набројување на кривичните дела за кои се дава амнестијата. Сето наведено го повредувало владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок утврдена во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

Исто така, иницијаторот смета дека недефинираноста на кривичните дела за кои се однесува амнестијата, овозможувала амнестирање на сторители на убиства, на кој начин се повредувал уставниот принцип за неприкосновеност на правото на живот од членот 10 став 1 од Уставот.

Според иницијаторот, одредбите од оспорениот Закон овозможувале амнестирање и на сторителите на кривични дела извршени со мачење, нечовечко или понижувачко однесување или казнување, што не било во согласност со членот 11 став 2 од Уставот и забраната за секаков облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување од оваа одредба.

Со Законот се повредувал и уставниот принцип за неприкосновеност на правото на слобода од членот 12 став 1 од Уставот, а преку амнестирање на сите лица за сторените кривични дела што ја ограничуваат слободата на луѓето.

На крајот во иницијативата се наведува дека со амнестирањето на членовите на т.н. ОНА (Ослободителна национална армија) било извршено и признавање на оваа и други паравоени формации, на кој начин се повредувал членот 20 став 4 од Уставот, според кој се забранети воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на вооружените сили на Република Македонија.

Поради изложените причини, иницијаторот бара Уставниот суд по спроведената постапка да го поништи оспорениот Закон.

Инаку, адвокат Игнат Панчевски од Скопје ја поднесе иницијативата во името на Здружението на ранетите и членовите на семејствата на загиналите припадници на безбедносните сили на Македонија - херои на Македонија, жртви на албанскиот тероризам. Меѓутоа, кон иницијативата не беше приложено полномошно за застапување на интересите на членовите на Здружението во постапката пред Уставниот суд, ниту беше приложен доказ за регистрирање на Здружението во регистарот на здруженијата на граѓани. Со оглед на ваквите недостатоци судот, по писмен пат, побара од адвокат Игнат Панчевски нивно отстранување, но во судскиот определениот рок недостатоците не беа отстранети, па Судот оцени дека иницијативата треба да има третман на иницијатива поднесена од поединец.

5. Судот на седницата утврди дека во член 1 став 2 од Законот е определено дека: со овој закон се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и потполно се ослободуваат од извршувањето на казната затвор (во натамошниот текст: амнестија), граѓани на Република Македонија, лица со законски престој, како и лица кои имаат имот или семејство во Република Македонија (во натамошниот текст: лица), за кои постои основано сомневање дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот во 2001 година, заклучно со 26 септември 2001 година.

Според став 2 од членот 1 од Законот, определено е дека: амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 јануари 2001 година, подготвувале или сториле кривични дела во врска со конфликтот од 2001 година.

Во ставот 3 алинеи: 1 и 2 од Законот е предвидено ослободување од гонење и запирање на кривичните постапки за кривични дела според Кривичниот законик или друг закон на Република Македонија против лицата за кои постои основано сомневање дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 септември 2001 година. Во алинејата 3 од истата одредба е предвидено потполно ослободување од извршувањето на казната затвор за кривични дела според Кривичниот законик и други закони во Република Македонија на лицата кои подготвиле или извршиле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 септември 2001 година, а во алинејата 4 е определено бришење на осудата и укинување на правните последици на осудата заклучно со наведениот датум.

Според член 1 став 4 од Законот, е определено дека амнестијата не се однесува на лицата кои извршиле кривични дела поврзани и во врска со конфликтот во 2001 година, кои се во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за гонење на лица одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право на територијата на поранешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка.

Во член 2 од Законот е предвидено дека овој закон се однесува и на лицата кои во периодот додека траел конфликтот не се одзвале на поканата и ја одбегнале воената служба и воената вежба, како и на лицата кои самоволно се оддалечиле од вооружените сили.

За лицата кои до денот на влегувањето во сила на овој закон започнале со издржувањето на казната во казнено-поправните установи во Република Македонија, во членот 3 став 1 од Законот е определено ослободување од извршувањето на казната затвор за 25% од неиздржаниот дел од казната определена со правосилна пресуда за кривични дела пропишани во Кривичниот законик и друг закон на Република Македонија.

Во член 3 став 2 од Законот е определено дека процентуалното ослободување од извршувањето на казната затвор не се однесува на лицата осудени за кривични дела против човечноста и меѓународното право, неовластеното производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, овозможување на употреба наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, како и за лицата осудени на казна доживотен затвор.

Членот 4 од законот определува дека против лицата од членовите 1 и 2, за кои не е поднесена кривична пријава, истата нема да се поднесе.

Како лица овластени за покренување на постапка за примена на овој закон, во членот 5 став 1, а по однос на ослободувањето од гонење и запирањето на кривичните постапки се определени: надлежниот јавен обвинител, надлежниот правостепен суд, лицето на кое се однесува амнестијата или лице кое во корист на обвинетиот може да изјави жалба.

За лицата кои започнале со издржувањето на казната затвор надлежни за покренување на постапка за примена на Законот по службена должност се казнено-поправната установа во која лицето ја издржува казната затвор, а за лицата кои не започнале да ја издржуваат казната, надлежни по службена должност се судовите што ја донеле првостепената пресуда или барање поднесува јавниот обвинител, односно осуденото лице, во смисла на член 5 став 2 од Законот.

Во член 5 став 3 од Законот е определено дека решението за амнестија се носи од надлежниот орган согласно со Законот за кривичната постапка, односно Законот за извршување на санкциите, во рок од три дена од денот на донесувањето на овој закон.

Кој може да поднесе жалба и кој одлучува по жалбата против решението за амнестија е регулирано во членот 6 од Законот, во зависност од тоа дали лицето започнало или незапочнало со издржувањето на казната затвор. Во став 2 од оваа одредба е определено дека јавниот обвинител не може да поднесе жалба против решението со кое лицето е амнестирано.

Во член 7 од Законот е предвидено примена на одредбите од законот за кривичната постапка и Законот за извршување на санкциите, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Членот 8 од Законот, го содржи овластувањето на министерот за правда да може да донесе упатство за спроведување на законот наредниот ден од денот на влегување во сила на овој закон. Во последниот член 9 од Законот е определено дека истиот влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Оспорениот Закон е донесен од Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 март 2002 година, објавен е во "Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2002 од 8 март 2002 година и стапил во сила истиот ден.

6. Според содржината на член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото.

Правото на живот на човекот, (член 10 став 1 од Уставот), правото на физички и морален интегритет на човекот (член 11 став 1 од Уставот) и правото на слобода на човекот (член 12 став 1 од Уставот), се определени како неприкосновени права на човекот и граѓанинот, според уставниот концепт на Република Македонија. Заради заштитата на наведените неприкосновени права, во Уставот се содржани и посебни механизми за нивна заштита.

Така, по однос на правото на живот на човекот, механизмот за заштита е определен преку забраната да не може да се изрече смртната казна по ниту еден основ (член 10 став 2). По однос на физичкиот и морален интегритет на човекот, механизмот на заштита е определен преку забраната за секаков облик на мачење, нечовечко или понижувачко однесување и казнување (член 11 став 2). Забраната за ограничување на слободата, освен со одлука на суд и во случаи и постапка утврдена со закон, претставува механизам за заштита на слободата на човекот (член 12 став 2). Во овие одредби се содржани и други механизми за заштита на наведените права, но истите не се од влијание по однос на оценката на уставноста на оспорениот Закон.

Членот 15 од Уставот го гарантира правото на жалба против поединечни правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Со цел заштита на уставниот и безбедносен систем на државата, уставотворецот во член 20 став 4 од Уставот, предвидел и забрана за воени или полувоени здруженија што не им припаѓаат на вооружените сили на Република Македонија, како посебно ограничување во уставно загарантираното право на граѓаните слободно да се здружуваат заради остварување на конкретно определени цели во ставот 1 од споменатата одредба.

Во член 68 став 1 од Уставот се наброени надлежностите на Собранието на Република Македонија, а во алинејата 18 е определено дека Собранието дава амнестија.

Внатрешниот правен поредок на Република Македонија, покрај Уставот, како највисок правен акт и законите го чинат и меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот, кои договори не можат да се менуваат со закон, според член 118 од Уставот.

7. Тргувајќи од содржината на изложените уставни одредби произлегува дека Уставот во своите одредби не ги определува содржината и видовите на амнестијата и остава овие прашања поблиску да се уредат со Закон, а давањето на амнестија припаѓа во надлежност на Собранието на Република Македонија.

Со генерално дефинирање на амнестијата се занимава членот 113 од Кривичниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/1996), па во оваа одредба е предвидено дека: на лицата кои се опфатени со акт на амнестија им се дава ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршувањето на казната, им се заменува изречената казна со поблага казна, им се определува бришење на осудата или им се укинува определената правна последица од осудата.

Гледано ретроспективно во Република Македонија, актите за амнестија секогаш биле донесувани како чин на добра волја на државата, со цел преку ваквите акти да се делува од кривичен аспект на генералната и специјалната превенција или со цел да се воспостави одредена хармонија и смирување на одредени состојби во општеството. Со оспорениот Закон целта е воспоставување на мирот, надминување на кризата во државата, реинтеграција на лицата кои подготвувале и сториле кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година и нивно побрзо враќање во општеството како слободни граѓани.

Потребата од донесување на конкретен акт за амнестија може да биде различна, но секогаш следува донесување на ваков акт, кога со други правни средства не може да се добие правно решение, а при тоа не треба да се занемари и гледиштето на државата дека постои потреба на овој начин да се измени она што претходно е одлучено.

Сето ова е на релација со дефинирањето на амнестијата, како акт врз основа на кој поименито неопределени лица, чиј круг се определува со актот за амнестија, добиваат потполно или делумно ослободување од извршувањето на казната или други поволности, како што се: запирање на постапките што се во тек, замена на изречениот вид казна со поблаг вид на казна, бришење на осудата и укинување на правните последици на осудата. При тоа актот за амнестија може да содржи и аболуција или ослободување на сторителите на делата од кривичното гонење за сторените дела за кои е во тек или не започнала да се води кривична постапка.

8. Тргувајќи од анализата на уставните одредби и поединечната анализа на одредбите од оспорениот Закон, кај Судот се поставија повеќе прашања за согласност на Законот со одредбите на Уставот, па од оваа причина Судот ја оценуваше уставноста и на одредбите од Законот што не беа посебно оспорени во иницијативата, врз основа на овластувањето од членот 14 став 2 од Деловникот на Уставниот суд.

Во обид да се даде одговор на наводот од иницијативата дека во оспорениот Закон било нужно определување на почетниот период по однос на подготвувањето на кривичните дела во врска со конфликтот, за Судот појдовна основа беше содржината на член 18 став 3 од Кривичниот законик, каде поблиску се определени однесувањата-делувањата што можат да се сметаат како подготовка на кривично дело. Во оваа одредба како подготовка за извршување на кривично дело се наведени: набавување или приспособување на средства за извршување на кривичното дело, отстранување на пречките за извршување на кривичното дело, договарање, планирање или организирање со други извршители на кривични дела, како и други дејствија со кои се создаваат услови за непосредно извршување на кривичното дело, а кои не претставуваат дејство на извршување.

Од изложениот карактер на можните активности насочени кон извршување на конкретно кривично дело, според одредбата од Кривичниот законик, според Судот, станува збор за фактичко прашање дали одредено однесување, според временскиот период кога се случувало и други показатели, може да се смета како дејствие на подготовка на кривично дело, па од изложениот аспект не може да се смета дека се повредува членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.

По однос на ова спорно прашање беше изнесено и спротивно становиште, а во правец дека во Законот било неминовно означувањето на почетниот период на подготовка на кривичните дела, бидејќи со ваквата не-прецизност е можно со актот на амнестија да бидат опфатени и лица подготвувачи на кривични дела што датираат од неопределено долг период во минатото, а за настани што не би можеле да се поврзат со настанатиот конфликт.

9. Според мислењето на Судот во оспорениот Закон не било неминовно дефинирање на повеќе пати употребениот поим "конфликт", на кое нешто се инсистира во иницијативата, бидејќи станува збор за општо познат поим, па не е сторена повреда на член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот. Од друга страна дали определен закон ќе содржи дефиниција на употребените поими или не, е оставено на оценка на законодавецот кој треба да ги почитува уставните одредби.

10. Инаку, во иницијативата се става акцентот по однос на содржината на член 1 и член 4 од Законот и најмногу се укажува на несогласноста на содржината на овие одредби со споменатите уставни одредби.

Од содржината на членот 1 од Законот, произлегува дека нема поединечно набројување на кривичните дела за кои се дава амнестија преку: ослободување од гонење, запирање на кривичните постапки, потполно ослободување од издржувањето на казната затвор, бришење на осудата, укинување на правните последици на осудата, односно во член 4 не се наведени кривичните дела за кои нема да се поднесе кривична пријава, освен што во двете одредби е определено дека се работи за сторени или подготвувани кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година.

Според мислењето на Судот, доколку се има во предвид дека во членот 1 став 4 од Законот, е предвиден исклучок во примената на амнестијата за сторителите на кривичните дела за кои е надлежен Меѓународниот трибунал, во членот 2 има децидно набројување на кривичните дела за кои се однесува амнестијата, во членот 3 став 2 е содржан вториот исклучок во примената на амнестијата за сторителите на кривичните дела против човечноста и меѓународното право и делата во врска со неовластеното производство и пуштање во промет на наркотични дроги и други кривични дела, произлегува дека може да се определи за кои кривични дела се даваат предвидените погодности на амнестијата. Уште повеќе што не секое кривично дело може да има карактер на кривично дело сторено или подготвувано во врска со конфликтот од 2001 година.

Притоа се имаше во предвид фактот дека кругот на лицата опфатени со амнестијата се определува преку повеќе елементи: видот на кривичните дела, потоа временскиот период на сторување на делата, видот и висината на изречените казни и други елементи, а сите наведени елементи не мораат да бидат содржани во актот за амнестија за да се определи кругот на амнестираните лица. Оттука, според Судот, не се повредува владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок.

По однос на ова спорно прашање, беше изнесено и второ становиште во обратна насока од прво изложено-то. Имено, според ова становиште повеќе моменти би можеле да укажат на повреда на принципот на владеење на правото преку злоупотреба на неопределеноста на кривичните дела, како од страна на лицата на кои се однесува амнестијата, така и од страна на надлежните органи за примена на Законот. Тоа се: околноста што Кривичниот законик содржи огромен број на кривични дела, а не секое кривично дело може да содржи елементи на кривично дело направено или подготвувано во врска со вооружениот конфликт од 2001 година, па неопходно било конкретно означување на кривичните дела. Потоа, до донесувањето на овој законик во примена беа сојузни кривични прописи преземени како ре-

публички, што претставува огромен број на можни кривични дела сторени во врска со настанатиот конфликт, како и околноста што секој засегнат со актот за амнестија би можел да се повика дека делото го направил во врска со конфликтот. Надлежните органи за примена на Законот немаат точна насока за кој вид на кривични дела се определува целосно ослободување од гонење, запирање на постапките или ослободување од издржувањето на казната и другите предвидени поволности.

Ова становиште се темелеше на околноста дека кругот на амнестираните лица, се определува со самиот акт, помеѓу другото и со определувањето на видот на кривичните дела, потоа временскиот период на сторување на делата, видот и висината на изречените казни и така натаму. Тоа би значело дека според ова становиште во оспорениот Закон отсуствуваат доволен број на показатели за определување на кругот на лицата на кои се однесува актот за амнестија.

11. Според Судот со оспорениот Закон не е направена повреда на уставно загарантираните и неприкосновени: право на живот, право на физички и морален интегритет и право на слобода со донесувањето на актот за амнестија. Имено, правото на државата да даде амнестија, не ги повредува одредбите од уставот што ги гарантираат наведените права. Ова од причина што повредата на овие уставни права, во кривичните норми добиваат обележје на конкретно кривично дело и тие дела соодветно се санкционираат. Исто така, не постои уставна забрана на сторителите на овие најтешки кривични дела или било кое кривично дело да им се даде амнестија од страна на Собранието на Република Македонија. Уставот во член 68 став 1 алинеја 18, определил можност Собранието на Република Македонија во конкретна ситуација да даде амнестија, но содржината и видовите на амнестијата е оставено да се регулира со самиот акт за амнестија.

Од друга страна во член 1 став 4 од Законот е определен исклучок во примената на амнестијата по однос на лицата кои извршиле најтешки кривични дела поврзани и во врска со конфликтот во 2001 година, кои се во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за гонење на лицата одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право на територијата на поранешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка. Вториот исклучок е предвиден во член 3 став 2 од Законот, на начин што амнестијата не се однесува на осудените лица помеѓу другото и за кривични дела против човечноста и меѓународното право (глава XXXIV, член 403 до 422 од Кривичниот законик).

Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека со предвидените исклучоци во членот 1 став 4 и членот 3 став 2 од Законот, се обезбедени механизми за заштита на наведените неприкосновени права, со оглед дека нивната повреда е окарактеризирана како тешко кршење на меѓународното хуманитарно право, односно како кривични дела против човечноста и меѓународното право.

12. При оценката на согласноста на ставот 4 од членот 1 од Законот со уставните одредби, кај Судот се постави и прашањето дали со ваквото законско решение не доаѓа до исклучување на домашното законодавство од надлежноста да ги гони и казни сторителите на најтешките кривични дела од периодот на конфликтот.

Од овие причини беше нужно Судот да навлезе и во анализа на одредбите на статутот на Хашкиот суд или Хашкиот трибунал, формиран со Резолуцијата 808 од 22 февруари 1993 година од Советот за безбедност врз основа на Повелбата на Организацијата на обединетите нации, а врз основа на обврската на страните вмешани во конфликтот на територијата на поранешна Југославија да се придржуваат кон меѓународното хуманитарно право и посебно кон Женевската конвенција од 12 август 1949 година.

Надлежноста и постапката пред Трибуналот се уредени со Статутот на Судот, прифатен од Советот за безбедност, а покрај Статутот усвоени се и други акти што ги регулираат одделни фази во постапката пред Судот. Основното начело на кое се базира конкурентната надлежност е взаемната надлежност на Хашкиот трибунал и на националните судови.

Критериумот “тешко кршење на меѓународното хуманитарно право“ како недоволно прецизно дефиниран, се разработува во одредбите на Статутот на Трибуналот, кои пак содржат јасно определување на казните дела со повикување на: кршење на Женевската конвенција од 1949 година (член 2), како што се: намерно убивање, тортура или нехуман третман и други инкриминирани дејствија. Потоа член 3 од Статутот содржи казниви дела што значат кршење на законите или обичајното право, како основа за казнување според Хашката конвенција од 1907 година. Член 4 од Статутот содржи казниви дела како што се геноцид или некое друго злосторство според Конвенцијата од 1948 година за превенција и закана за злосторства од овој вид. При тоа како дејствија со кои се врши геноцид се пропишани: убивање на членови или на цела група, причинување тешки телесни или ментални повреди и така натаму. Злосторствата против човештвото се забранети без оглед по каков повод се направени, а како злосторства се прогласени со Повелбата за Нинбершкиот суд и со други документи. При тоа само членот 2 изрично се базира на Женевската конвенција, а за останатите одредби, заклучокот за тоа во кој меѓународен документ се предвидени се влече од анализата на описот на кривичните дела. Оттука според Судот овие кривични дела изрично се пропишани со меѓународните правни акти што се ратификувани, а истите кривични дела се преземени и во националните законодавства.

Инаку, за компарација со решението во сега оспорениот Закон за амнестија по однос на планирањето на кривичните дела, во член 7 став 1 од Статутот, исто така се предвидува одговорност помеѓу другото и за лицето кое планирало или поттикнувало кривично дело од членовите 2 до 5 од овој статут, без определување на почетниот термин на планирање односно подготовката на кривичното дело.

Македонското кривично законодавство во целост ги санкционира кривичните дела опфатени во бројни меѓународни акти во членовите 403 до 422 од Кривичниот законик во главата под наслов “Кривични дела против човечноста и меѓународното право“. Заклучокот што произлезе од анализата на одредбите на Статутот и оваа глава од Кривичниот законик е дека тие не содржат изворна регулатива по однос на битијата на кривичните дела и нивните наслови туку истите се базираат на повеќе меѓународни конвенции.

Членот 9 од Статутот предвидува: Меѓународниот суд и националните судови паралелно се надлежни кривично да го гонат лицето за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право сторено на територијата на поранешна Југославија од 1 јануари 1991 година. Меѓународниот суд има примат над националните судови. Меѓународниот суд може во било која фаза на постапката формално да побара од националните судови да ја отстапат надлежноста на Меѓународниот суд во согласност со овој статут и Правилникот за постапката и доказите на Меѓународниот суд. Република Македонија на барање на Трибуналот отстапи пет предмети, формирани против извршители на кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година, чиј правен исход се уште не е познат.

Според Судот, оваа одредба ја разрешува конкурентната надлежност со давање на примат на Хашкиот трибунал над домашната или националната надлежност, бидејќи националната јурисдикција не може да ја исклучи меѓународната јурисдикција. При тоа со гоне-

ње за такви дела, како и со давање на амнестија или помилување за ваков вид на кривични дела, не би смеело да се оневозможува извршувањето на одлуките на Хашкиот трибунал.

Од вака направената анализа, произлезе дека содржаниот исклучок за лицата што не се амнестираат од член 1 став 4 од Законот за амнестија е неопходен заради фактот што меѓународните договори што се ратификувани во согласност со Уставот се дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија согласно член 118 од Уставот.

Исто така, треба да се има во предвид дека Република Македонија е членка на Обединетите нации. Одлуката за пристапување кон Женевските конвенции и протоколи е донесена во 1993 година, со што Република Македонија во правниот поредок вклучи низа на меѓународни акти што санкционираат тешки кривични дела. Одлуката за пристапување на Република Македонија кон меѓународните договори за основните човекови права и слободи е донесена во 1993 година, со што Република Македонија пристапува кон: Универзалната декларација за човековите права од 10.12.1948 година, Конвенцијата за спречување на злосторства на геноцид од 9.12.1948 година и многу други меѓународни акти.

Од друга страна предвидениот услов за поведување на постапка од страна на Хашкиот суд како основ за исклучување на одреден круг на лица од дадената амнестија од членот 1 став 4 од Законот, го наметна прашањето дали тоа значи дека во случај кога трибуналот нема да поведе постапка, треба да се даде амнестија на лицата одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право и дали воопшто може да се применува домашната јурисдикција во ваков случај, како и прашањето дали оваа одредба остава простор за амнестирање на лица сторители на најтешки кривични дела во случај Хашкиот трибунал да одлучи спрема нив да не води постапка.

13. Судот посебно се задржа и на оценка на согласноста на членот 6 став 2 од Законот со членот 15 од Уставот.

При оценката на согласноста на оваа одредба со Уставот се тргна од содржината на членот 6 став 1 од Законот, што определува дека против решенијата од член 5 став 3 на овој закон жалба можат да поднесат: јавниот обвинител, лицата на кои се однесува амнестијата и лицата кои во нивна корист можат да изјават жалба. Оттука произлегува дека во случај на одбивање на барањето за примена на Законот за амнестија, јавниот обвинител има право на жалба како еден од овластените предлагачи по член 5 став 1 и 2 од Законот, но таквото право е исклучено за случаите кога лицето е амнестирано.

Членот 15 од Уставот, го гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапката во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања. Според Судот, Уставот гарантира одредени слободи и права за граѓаните на Република Македонија, но не и за самостојните државни органи во кои спаѓа и Јавното обвинителство, па оттука, правото на жалба на јавниот обвинител за секоја поединечна одлука единствено може да се предвиди и регулира со посебен закон. Прашањето за користење на правото на жалба од страна на јавниот обвинител како странка во постапката е оставено на диспозицијата на законодавецот и е предмет на регулатива на секој посебен закон, во кој јавниот обвинител се јавува како странка.

Притоа се имаше во предвид и целта што треба да се постигне со давањето на амнестија, па Судот заклучи дека, законското решение за исклучување на правото на жалба на јавниот обвинител е едно од можните законски решенија. Имено, постапувањето по изјавената жалба едноставно би ја одложило имплементацијата на рамковниот договор и реинтеграцијата на лицата

учесници во конфликтот. Или со давањето на право на жалба во случај на еднаш дадена амнестија, која не може да се отповика, не би можела брзо да се постигне целта на законодавецот и да се спроведе добра волја на државата, а постапката по изјавената жалба од страна на јавниот обвинител би ја одложило постапката за примена на Законот за амнестија.

По однос на ова спорно прашање се истакна и становиштето дека ваквата законска конструкција го оневозможува Јавниот обвинител да ја спроведе уставната обврска за гонење на сторителите на кривичните дела од член 106 став 1 од Уставот, па во Законот било неминовно да се предвиди правото на жалба против решението со кое лицето се амнестира, без оглед на фактот што истакнатата жалба би ја одложило примената на Законот.

14. Според Судот со оспорениот Закон не е сторена повреда на членот 20 став 4 од Уставот на Република Македонија. Имено, најнапред во одредбите од оспорениот Закон никаде не се споменува дека амнестијата се однесува на членовите на таканаречената ОНА, а од друга страна признавањето на било каква формација, па и на паравоена не може да се направи со одредби од закон. Признавањето на формации и други облици на здружување настанува со нивното регистрирање во постапка пред надлежен суд, или со изречна изјава на надлежни државни органи, врз основа на позитивните законски прописи.

15. Што се однесува до наводот од иницијативата дека со оспорениот Закон се отстапува од дефиницијата на амнестијата содржана во членот 113 од Кривичниот законик, а на начин што амнестијата е дадена на определени лица наместо на поменично неопределени лица, најнапред се имаше во предвид дека согласно член 110 од Уставот на Република Македонија, Уставниот суд не е надлежен да ја цени меѓусебната согласност на одредбите од различни закони. Во секој случај, според мислењето на Судот со оспорениот Закон не се отстапува од дефинирањето на амнестијата како акт што опфаќа поименично неопределени лица, бидејќи во него не се содржани конкретни имиња на сторители на делата, туку само се определува дека амнестијата се однесува на: граѓани на Република Македонија, лица со законски престој, како и лица кои имаат имот или семејство во Република Македонија, кои се подготвувачи или сторители на кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година. При ваква состојба нема доволен број на елементи што укажуваат на поименично определување на лицата опфатени со актот за амнестија, туку само според наведените показатели се определува нивниот круг. Впрочем со актот за амнестија се опфатени сите учесници во конфликтот без оглед на страната на која и припаѓале.

16. При оценката на согласноста на членот 7 од оспорениот Закон со Уставот, Судот заклучи дека предвидената примена на одредбите на Законот за кривичната постапка се однесува само по однос на постапката за спроведување на амнестијата, а не и за други области на кривично право.

17. Согласно член 25 став 4 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), решенијата, односно одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број судии на Уставниот суд, па иако на седницата се изнесоа различни становишта по одделни спорени правни и фактички прашања, врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

18. Врз основа на член 28 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, Уставниот суд ќе ја отфрли иницијативата ако за истата работа веќе одлучувал, а нема основи за поинакво одлучување.

Имено, Судот со Решение У. бр. 65/2002 од 22 мај 2002 година, одлучи да не поведе постапка за оценување уставноста на членот 8 од Законот за амнестија, што сега се применува, бидејќи утврди дека овластува-

њето на министерот за правда да донесе упатство за спроведување на законот не излегува надвор од уставните рамки, како и од рамките предвидено во Законот за организација и работа на органите на управата, а што е во рамките на поставеноста на државната управа.

Со оглед дека членот 8 од Законот не се оспорува посебно, Судот за истата работа веќе одлучувал и нема основи за поинакво одлучување, по однос на оваа одредба од Законот, согласно член 28 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) Судот одлучи како во точка 2 од ова решение.

19. Согласно член 78 став 3 од Деловникот на Уставниот суд, Судот одлучи решението да се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

20. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски. Решението од точката 1 Судот го донесе со мнозинство гласови, а решението од точките 2 и 3, Судот го донесе едногласно.

У. бр. 169/2002
19 февруари 2003 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

511.

Согласно член 25 став 6 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), после моето гласање против неповедувањето на постапка односно за поведување на постапката за Законот за амнестија го изнесувам и писмено го образложувам своето

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО У.БР. 169/2002 ОД 19.02.2003 ГОДИНА ВО ВРСКА СО УСТАВНОСТА НА ЗАКОНОТ ЗА АМНЕСИЈА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 18/2002)

Не е спорно дека Собранието на Република Македонија согласно член 68 став 1 алинеја 18 од Уставот на Република Македонија е надлежно да дава амнестија и дека Уставот не ги определил содржината и видовете на амнестија туку препуштил овие прашања поблиску да се уредат со закон. Поблиското дефинирање на амнестијата е регулирано со Кривичниот законик на Република Македонија во член 113 („Службен весник на РМ“ бр. 37/1996 година), каде е предвидено дека „на лицата кои се опфатени со акт на амнестија им се дава ослободување од гонење или потполно или делумно ослободување од извршување на казната, им се заменува изречената казна со поблага казна, им се определува бришење на осудата или им се укинува определена правна последица од осудата“. Исто така не е спорно дека амнестијата е акт на добра волја на државата како израз на благост и попустливост спрема одредена група сторители на кривични дела со цел да се делува од кривичен аспект на генерална и специјална превенција или од политички аспект да се воспостави одредена хармонија и смирување на одредени состојби во општеството.

Со оспорениот Закон за амнестија целта беше да се воспостави мирот, надминување на кризата во државата, реинтеграција на лицата кои подготвувале или сториле кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година и нивно побрзо враќање во општеството како слободни граѓани.

Но дали оспорениот Закон за амнестија е во согласност со Уставот на Република Македонија и посебно со неговите темелни вредности?

Според моето мислење овој закон во неговите најважни одредби е спротивен на Уставот на Република Македонија и затоа се залагав за поведување на постапка за оценување на неговата уставност, а гласав против одлуката на Судот за неповедување на постапка од следните причини:

Со Законот за амнестија се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните постапки и потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор граѓани на Република Македонија, лица со законски престој, како и лица кои имаат имот или семејство во Република Македонија за кои постои основано сомневање дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот во 2001 година заклучно со 26 септември 2001 година.

Во ставот 2 од членот 1 определено е дека амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 јануари 2001 година подготвувале или сториле кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година.

Во ставот 3 алинеите 1 и 2 е предвидено ослободување од гонење и запирање на кривичните постапки за кривични дела според Кривичниот законик или друг закон на Република Македонија против лицата за кои постои основано сомнение дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 септември 2001 година.

Во алинејата 3 е предвидено потполно ослободување од извршувањето на казната затвор за кривични дела според Кривичниот законик и други закони во Република Македонија на лицата кои подготвиле или извршиле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 септември 2001 година, а во алинејата 4 е определено бришење на осудата и укинување на правните последици на осудата заклучно со наведениот датум.

Во ставот 4 на членот 1 е предвидено дека ставовите 1, 2 и 3 на овој член не се однесуваат на лицата кои извршиле кривични дела поврзани и во врска со конфликтот во 2001 година кои се во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за гонење на лица одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право на територијата на поранешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка.

Вака конципираниот закон ги има следните недостатоци:

- не го определува датумот од кој почнува амнестијата за кривичните дела со што се стимулира криминалците да ги поврзуваат своите дела сторени неограничено наназад со конфликтот од 2001 година, така што на делата ќе им даваат политичко значење со цел да ја избегнат одговорноста, а истовремено се овозможува субјективно постапување на државните органи во секој конкретен случај;

- не се наведуваат кривичните дела за кои се дава амнестија со што се овозможува криминалците сите свои дела да ги поврзуваат со конфликтот од 2001 година;

- не е определен механизам за постапување по меѓународни кривични дела кои никогаш не застаруваат доколку Меѓународниот трибунал не постапи по нив од било кои причини, со што се овозможува најтешките видови кривични дела да останат надвор од дофатот на правото и

- се исклучува правото на јавниот обвинител да поднесува жалба против првостепен акт со кој лицето се амнестира со што се оневозможува тој да ја извршува својата основна функција поради која постои и се промовира конечност на актите по едностепеното одлучување што е во директна спротивност со членот 15 од Уставот на Република Македонија.

Од увидот во повеќе закони за амнестија донесени во поранешните југословенски републики па и во другите држави може да се констатира дека сите тие содржат одредби за точно определени кривични дела за кои се дава амнестијата, според називот и нумерацијата и

прецизно се определува периодот во кој се извршени кривичните дела за кои се дава амнестијата. Таков е случајот со Законот за амнестија на Босна и Херцеговина од 1996 година, Законот за амнестија на Црна Гора од 1999 година, Законот за амнестија на Република Словенија од 2001 година, Законот за амнестија на Република Србија од 2002 година и посебно Законот за амнестија донесен од Собранието на Република Македонија во 1999 година.

Со неопределувањето на почетокот на временскиот период за давање на амнестија и со ненаведување на кривичните дела за кои се дава амнестија се создава можност за широка злоупотреба на законот како од лицата на кои се однесува амнестијата така и на органите надлежни за примена на законот. Ова се потврдува со фактот што Кривичниот законик содржи голем број на кривични дела и не секое кривично дело може да содржи елементи на дело подготвено или сторено во врска со конфликтот од 2001 година, затоа неопходно беше конкретно означување на кривичните дела. Покрај тоа до донесувањето на Кривичниот законик во Република Македонија во примена беа сојузни кривични прописи преземени како републички што претставува огромен број на можни кривични дела сторени во врска со конфликтот и секој сторител на овие дела може да се повикува дека делото го сторил во врска со конфликтот. Органите за примена на законот, пак, немаат точна насока за кој вид на кривични дела се определува ослободување од гонење, запирање на постапките или ослободување од извршување на казната и другите предвидени околности кое нешто во голема мера го отежнува практичното спроведување на законот.

Отсуството на норми за определување на кривични дела за кои се однесува амнестијата и почетокот на периодот за кој таа се однесува го прави законот неуставен затоа што со него директно се повредува една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија - владеењето на правото од членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија.

Оправдувањето на членот 1 од Законот за амнестија дадено во образложението на Решението на Судот за неповедување на постапка дека ако се донесела интервентна одлука ќе се повредел принципот на забрана на повратно дејство на законот предвиден во член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, дека за сторителот требало да се примени поблаг закон и дека еднаш дадената амнестија не можела да се отповика со евентуални измени на законот е сосема неосновано. Правните последици од одлуките на Уставниот суд јасно се определени во Деловникот на Судот. Ако Судот донесеше укинувачка одлука по однос на законот не може да стане збор за повратно дејство затоа што укинувачките одлуки на Судот дејствуваат во иднина. Во овој случај не може да стане збор ниту за примена на поблаг закон затоа што немаше да постојат два закони туку само еден. Ако, пак, Судот донесеше поништувачка одлука тогаш не може да стане збор за отповикување на дадена амнестија затоа што Судот ниту дава ниту ја зема амнестијата. Со донесувањето на интервентна одлука Судот само ќе постапеше согласно членот 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, а на Собранието ќе му овозможеше да донесе прецизен и јасен закон за амнестија за точно определени кривични дела и за точно определен временски период.

Со членот 6 став 2 од Законот во кого е предвидено „јавниот обвинител да не може да поднесе жалба против решението со кое лицето е амнестирано“ директно се повредува членот 15 од Уставот на Република Македонија во кого е предвидено дека се гарантира правото на жалба против поединечните правни акти донесени во постапка во прв степен пред суд, управен орган или организација или други институции што вршат јавни овластувања.

Неповедувањето на постапка за оваа одредба во Решението се оправдува со фактот што Уставот правото на жалба го гарантирал за граѓаните, а не и за самостојните државни органи во кои спаѓало и јавното обвинителство и дека користењето на правото на жалба за јавното обвинителство било оставено на диспозицијата на законодавецот. Сметам дека оваа одредба е во директна спротивност со член 15 од Уставот затоа што ниту на еден орган, а најмалку на јавното обвинителство може да му се ускрати правото на поднесување на жалба против актите на судовите и другите органи донесени во прв степен. Ваквото законско решение го оневозможува јавниот обвинител целосно да ја изврши својата уставна обврска за гонење на сторителите на кривични дела од членот 106 став 1 од Уставот на Република Македонија. Независно од фактот што поднесувањето на жалба против решението со кое лицето е амнестирано би ја одложило примената на законот, неопходно беше потребно да се предвиди правото на жалба и на другите заинтересирани субјекти, а особено на јавниот обвинител чија главна и единствена обврска според Уставот е гонењето на сторителите на кривични дела.

Поведувањето на постапка за оценување на уставноста на Законот за амнестија и неговото укинување според моето мислење ќе значеше прилог кон зајакнување и доследно почитување на темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија за заштита на основните слободи и права на човекот и граѓанинот и на владеењето на правото. Тоа во никој случај немаше да значи предизвикување на понеповолно дејство за лицата опфатени со амнестијата туку на законодавецот ќе му се дадеше можност за донесување на јасен, прецизен и Закон за амнестија согласно со Уставот на начин што ќе се определеше точно за кои кривични дела се дава амнестија и периодот на нивно извршување со што ќе се овозможило полесно практично спроведување на Законот за амнестија и постигнување на неговата уставна и политичка цел.

Судија
26 февруари 2003 година на Уставниот суд на Република
Скопје Македонија,
д-р **Никола Крлески, с.р.**

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5070/2002 од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049013?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија производство и услуги ЕМУ-АС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "Пионерска" бр. 22.

Основач е Живан Ивановиќ од Куманово, ул. "Славиша Вајнер" бр. 19.

Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 15.98/1, 15.98, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, малограничен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Виктор Ивановиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5070/2002.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5095/2002 од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049038?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за транспорт, промет и услуги СЕД-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с. Сарај, Сарај ул. "Маршал Тито 6" бр. 17.

Основање на Друштво за транспорт, промет и услуги СЕД-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с. Сарај, Сарај ул. "Маршал Тито 6" бр. 17. Скратен назив: СЕД-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с. Сарај, Сарај.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 24.16, 25.12, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.11, 52.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 74.40, 74.84, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, консигнациона продажба, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени од друштвото во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Лицето Сефедин Зибири од Скопје е управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5095/2002.

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4926/2002 од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048869?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за маркетинг и услуги ВЕГА КОМЈУНИКЕЈШНС ДОО Скопје, ул. "Лондонска" бр. 5-6.

Содружници се: Мирјана Нацевска од Скопје и Љубомир Николовски од Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 71.10,

71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Управител со неограничени овластувања е Мирјана Нацевска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4926/2002. (33359)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1440/2002, од 03.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015368, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство, угостителство и превоз увоз-извоз ДАЛИПИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Кичево, ул. "Јанко Михајловски" бр. 146, Кичево.

Дејности: 15.81, 15.98, 17.40, 18.21, 50.1, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 71.10, 93.01, 93.0, 93.05, откуп, пласман и преработка на шумски плодови, печурки, полжави и други земјоделски и сточарски производи, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, шпедиција, консигнација, посредување и застапување, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските во правниот промет и односите со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности е лицето Физа Сејдини од Кичево.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1440/2002. (33407)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1444/2002, од 04.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015372, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за угостителство, трговија, превоз и услуги ПОЗИТИВ увоз-извоз ДОО Битола, нас. Карпош, бр. 5/2/16, Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.11, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.33, 72.30, 72.40, 72.60, 74.83, 74.84, 74.20/2, 74.20/3, 92.33, 93.02, откуп на шумски плодови, лековити билки, ситна и крупна стока и сточарски производи, надворешна трговија со прехранбени

производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија и СР Југославија, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт, надворешна трговија со моторни возила, делови и прибор.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Мијаков Николче - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основачки влог во износ од 5.000 евра или 305.000,00 денари според приложен извештај од овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1444/2002. (33408)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1382/2002, од 05.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015310 го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет ДАВОР КОМПАНИ заштитно друштво увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 1/79.

Основач е Николоски Драги од Прилеп, "Моша Пијаде" бр. 1/79. Како основачки влог внесува основни средства во износ од 3.200 евра во противвредност во денари 195.200,00 денари и тоа машини за шиене марка "оверлак" 2 x 1.000 вкупно 2.000 евра, машини за шиене права марка "брадер" 3 x 400 вкупно 1.200, по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 35.50, 51.16, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.63, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полна одговорност. Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите средства со кои располага.

Во внатрешното и надворешното трговско работење друштвото ќе го застапува Николоски Спасе - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Судот по службена должност ќе го избрише уписот на основањето доколку Друштвото за производство и промет ДАВОР КОМПАНИ заштитно друштво увоз-извоз ДООЕЛ Битола во рок од шест месеци по извршениот упис не достави докази дека ги исполни условите предвидени во член 9 од Законот за вработување на инвалидни лица.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1382/2002. (33410)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1452/2002, од 06.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015380, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЛЕВЕСКИ ЗВ - ДОО Охрид, Охрид, ул. "Булевар Туристичка" бр. 89.

Седиште: Охрид, ул. "Булевар Туристичка" бр. 89. Содружник е Зоран Левески и Валентин Левески со Договор од 25.11.2002 година.

Дејности: 01.12/1, 15.86, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.40, 72.60, 74.12, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.13, 92.32, 92.33, 92.34, 92.72, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри и автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Билјана Левеска.

Основната главница изнесува 2.600 евра во денарска противвредност од 161.200 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител и тоа содружниците Зоран Левески и Валентин Левески вложуваат по 1.300 евра или 80.600 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1452/2002. (33411)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1432/2002, од 03.12.2002 година, во регистарската вложка бр. 015360, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, услуги, посредување и инженеринг - Х ХЕРМЕС - ДООЕЛ Охрид, Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 357.

Седиштето е во Охрид, ул. "Абас Емин" бр. 357.

Содружник е Драгица Спироска со Изјава од 15.11.2002 година.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.86, 15.87, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 22.23, 24.70, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.12, 26.21, 26.40, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.82/2, 27.21, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 35.12, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,

45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, полнење, одржување и сервисирање на ПП - апарати, чистење и вадење на саѓи на чадоводни и ложишни објекти и апаратури, чистење на смола и саѓи по механички и хемиски пат, палење на саѓи во чадоводни објекти, чадни прегледи на сите новоизградени ложишни објекти и апарати, чистење, поправка и одржување на сите видови и ложни апарати во домаќинствата и претпријатијата кога користат цврсти, течни и гасни горива, изготвување на планови за ПП - заштита, хемиско чистење и одмастување на резервоари (мазут, нафта и друго), испитување и полнење на изолациони апарати за заштита на дишните органи, испитување на исправноста и мерење на притисок на водоводната хидрантска мрежа, преглед и испитување на исправноста на громобранската инсталација, мерење и контрола на исправноста на инсталациите за дојава на пожар, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, реекспорт, изведувачки и инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител е Николче Божиновски.

Основната главница изнесува 2.800 евра во денарска противвредност од 173.600 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1432/2002. (33412)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1417/02, од 27.11.2002 година, во регистарската вложка бр. 01014345, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало МАКШВЕД увоз-извоз ДООЕЛ с. Избишта, Ресен.

Дејности: 15.12, 15.52, 15.81, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12, 65.12/2, 65.12/3, 70.20, 71.10, 71.21, надворешна трго-

вија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Основач е Зоран Шентевски од с. Избишта, Ресен.

Управител на друштвото е Тони Шентевски од с. Избишта, Ресен.

Седиштето на друштвото е во с. Избишта, Ресен.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Тони Шентевски од с. Избишта, Ресен, без ограничувања. Друштвото во надворешното трговско работење ќе го застапува Тони Шентевски од с. Избишта, Ресен, како управител без ограничувања.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1417/02. (33413)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1400/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015328, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и производство УНИТЕКС ТРЕЈД извоз-увоз Битола ДООЕЛ, Битола, ул. "Сисак" бр. 32.

Основач е Јошевски Владе од Битола, ул. "Сисак" бр. 32. Седиштето е во Битола, ул. "Сисак" бр. 32.

Основачки влог од 2.600 евра противвредност во денари 158.600,00 денари согласно извештај од овластен проценител.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 01.12, 01.13, 15.11, 15.12, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународен промет на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта на странска стока, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги за складирање на стоки, агенциски услуги, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Јошевски Владе.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1400/2002. (33415)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1402/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015330, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и производство РОКОКО извоз-увоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 48/23.

Основач е Видевски Милорад од Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 48/23. Седиштето е во Битола на ул. "Борис Кидрич" бр. 48/23.

Основачки влог од 2.700 евра или во противвредност во денари 164.700,00 денари по извршена проценка на овластен проценител.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 01.12, 01.13, 15.11, 15.12, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународниот промет на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта на странска стока, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на складирање на стоки, агенциски услуги, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Видевски Тони од Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 48/23.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1402/2002. (33416)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1393/2002, од 22.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015321, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "НЕРМИН" увоз-извоз с. Дебреште - Општина Долнени - ДООЕЛ с. Дебреште - Општина Долнени.

Дејности: 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.95, 16.00/1, 16.00/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Занин Ибраими - управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1393/2002. (33417)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1421/02, од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 01015349, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈАН-МИ ДОО експорт-импорт Битола, Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 21.

Се основа Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈАН-МИ ДОО экспорт-импорт Битола, Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 21.

Основачи на друштвото ќе бидат Миленко Станиќ бул. "1-ви Мај" бр. 21, Битола и Мавромихалис Јоанис од Тесалоники, Република Грција.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ од 183.000,00 денари, односно Миленко Станиќ од Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 21 вкупен износ од 91.500,00 денари или 1.500 евра и Мавромихалис Јоанис од Тесалоники, Република Грција вкупен износ од 91.500,00 денари или 1.500 евра.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.63, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Миленко Станиќ од Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 21 - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1421/02. (33418)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1392/2002, од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015320, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги "ХРИСТИЈАНЕЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, нас. Точила А3/14, Прилеп.

Основање на Трговско друштво за производство, трговија и услуги "ХРИСТИЈАНЕЛ" ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп, нас. Точила А3/14, Прилеп.

Основач на друштвото е Шопчески Христијан од Прилеп.

Основниот влог на содружникот изнесува 11.750 евра или 716.700,00 денари и се состои во основни средства и тоа: термоген апарат 1x4 200 евра - 256.000,00 денари, канали за топол воздух 1x1 200 евра - 73.200,00 денари, линии маси (комплет 3x1.000 евра - 3.000 евра - 183.000,00 денари, котел за пареа за пегли со излезни - 3 "бумаксан" 1x1 500 евра - 91.500,00 денари, котел за пареа за пегли со излезни - 2 "кирчос" 1x1.100 евра - 67.100,00 денари, метална каса Емо-Охрид 1x750 евра - 45.750,00 денари по проценка на овластен судски проценител.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 05.01, 05.02, 14.11, 14.21, 14.40, 14.50, 15.11, 15.12, 15.32, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98/2, 16.00, 16.00/1, 16.00/2, 17.16, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 17.72, 17.60, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.16, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 18.21, 28.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.30, 20.10, 20.20, 20.40, 21.12, 21.24, 21.25, 24.16, 24.20, 24.30, 24.51, 24.52, 24.66, 25.22, 26.11, 26.12, 26.22, 26.70, 35.43, 36.11, 36.12, 45.11, 45.12, 45.21/1, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 72.30, 72.40, 72.60, 92.33, 92.34, 92.62, 92.61, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото ќе биде Попчески Христијан од Прилеп кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1392/2002. (33419)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1386/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015314, го запиша во трговскиот регистар уписот во регистарот на ТП на Трговецот поединец за угостителство и слаткарство ПАЛМА-слаткар Горан Трајче Милошески М. Брод Т.П., М. Брод, ул. "Мирче Ацев" бр. 9.

Фирма: Трговец поединец за угостителство и слаткарство ПАЛМА -слаткар Горан Трајче Милошески, М. Брод, Т.П. Седиште: М. Брод, ул. "Мирче Ацев" бр. 9.

Дејности: 15.81/2, 15.82/2, 52.24.

Основач е Милошески Горан од М. Брод, ул. "Мирче Ацев" бр. 9.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1386/2002. (33420)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1406/2002, од 27.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015334, го запиша во трговскиот ре-

гистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги "КИКИ и ЈОВЕ" увоз-извоз ДООЕЛ Витолиште, Витолиште.

Дејности: 15.11, 15.31, 15.32, 15.51, 15.52, 15.71, 15.72, 15.81, 15.85, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 37.20, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.12, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки од консигнациони склади, малограничен промет со соседните земји, реекспорт, откуп на земјоделски и сточарски производи.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е основачот Богојчески Јованчо.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања, а за своите обврски одговара со полна одговорност.

Лицето Богојчески Јованчо е управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основачот на друштвото за основање и почеток со работа на друштвото вложува средства во износ од 5.800 евра согласно извршената проценка од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1406/2002. (33421)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1408/2002, од 27.11.2002 година, во регистарската вложка бр. 015336, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и угостителство СЛАСТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Маркова" бр. 121/2.

Содружник е Велкоска Емилија од Прилеп, ул. "Самоилова" бр. 7/3. Седиште: Прилеп, ул. "Маркова" бр. 121/2.

Основна главница: 3.050 евра.

Дејности: 02.01, 02.02, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.20, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.60, 17.54/2, 17.71, 17.72, 17.54/1, 17.40/1, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 24.16, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.22, 36.21, 36.50, 36.61, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.25, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63,

51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 64.20, 50.50, 65.12/3, 65.23, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/5, 92.33, 92.34, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сиот свој имот со полна одговорност.

Велкоска Емилија - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1408/2002. (33422)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1404/2002, од 27.11.2002 година, во регистарската вложка бр. 015332, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, услуги и трговија Чукарска Флорида ФЛОРИДА КОМЕРЦ увоз-извоз Ресен ДООЕЛ Ресен, ул. "29 Ноември" бр. 230.

Дејности: 19.10, 19.20, 18.30, 18.10, 19.30, 19.20, 20.30, 24.51, 25.21, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.31, 45.32, 45.34, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.13, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 74.20/3, 63.12, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за преземените обврски одговара лично со целиот свој имот со полна одговорност.

Основачки влог во предмети во износ од 173.000,00 денари (2.813 евра) утврдени по извештај од овластен проценител, а трајно и неповратно вложени од единствениот содружник и основач кој е управител на друштвото - Чукарска Флорида од Ресен, ул. "29 Ноември" бр. 230.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1404/2002. (33423)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1473/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската вложка бр. 015401, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство и туризам, "ХОТЕЛ ЕКСТРА ЛИПА" ДООЕЛ Прилеп, ул. "Гоце Делчев" ББ, Прилеп.

Основање на Друштво за угостителство и туризам "ХОТЕЛ ЕКСТРА ЛИПА" ДООЕЛ Прилеп, ул. "Гоце Делчев" ББ, Прилеп.

Основач-содружник на друштвото ќе биде Петкоски Драгослав од Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 24/13.

Седиштето на друштвото ќе биде на ул. "Гоце Делчев" ББ во Прилеп.

Основачкиот влог на друштвото ќе биде 3.250 евра или 198.200 денари разладна комора со димензии 4x4 - 1 парче.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 15.52, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 52.11, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.50, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови, застапување на странски фирми, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото ќе биде лицето Петкоски Драгослав кој ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1473/2002. (33425)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1474/2002, од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015402, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, производство и услуги АТВА-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Јордан Пиперка" бр. 14, Кичево.

Дејности: 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.91, 15.93, 15.96, 15.98, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.54, 22.14, 22.21, 22.22, 22.24, 22.25, 33.31, 22.32, 22.33, 25.13, 25.22, 36.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 65.23, 70.11, 70.20, 70.31, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.12, 92.13, 92.34, 92.72, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените дејствија одговара со сиот свој имот со кој располага - полни одговорности.

Основачки влог во износ од 2.600 евра или 159.900,00 денари според приложен извештај од овластен судски проценител.

Александра Митреска - управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1474/2002. (33428)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1453/2002, од 11.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015381, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало ПРОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Белградска" бр. 32.

Се основа Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ПРОВИТА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Белградска" бр. 32.

Основач на друштвото ќе биде Антица Тодоровска, ул. "Белградска" бр. 32, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на НБРМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лица овластени за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде Антица Тодоровска од Битола, ул. "Белградска" бр. 32 - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1453/2002. (33429)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1425/2002, од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015353, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги "БАРОН ПЛУС" увоз-извоз Охрид ДООЕЛ ул. "Беќир Алириза" бр. 2/24.

Основач е Спасевска Славица од Охрид, ул. "Беќир Алириза" бр. 2/24, со влог од 2.600 евра во противвредност од 163.800,00 денари по проценка на овластен проценител.

Дејности: 15.81, 15.82, 15.98, 17.40, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 55.11, 55.12, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 92.71, 92.72, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства - полна одговорност.

Спасевска Славица - управител и застапник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1425/2002. (33430)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1438/2002, од 04.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 015366, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ЕМ-ПЕ" увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Кеј 9 Септември" бр. 70.

Дејности: 22.22, 22.23, 22.25, 22.33, 30.02, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.84, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Емил Богатиноски - управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1438/2002. (33432)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1423/2002, од 29.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015351, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги АС-ДАВИД ДОО увоз-извоз Битола, Битола, ул. "Прилепска" бр. 82/17.

Дејности: 01.21, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4,

52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.60, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.70, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот - полна одговорност.

Управител на друштвото е лицето Славчо Гаревски од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1423/2002. (33434)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1398/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015326, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за угостителство и трговија КАРПОШ увоз-извоз ДОО Битола, Битола, ул. "Партизанска" бр. 33/4.

Фирма: Друштво за угостителство и трговија КАРПОШ увоз-извоз ДОО Битола. Седиште: во Битола на ул. "Партизанска" бр. 33/4.

Содружници се Светлана Здравкоска од с. Долно Оризари и Коца Попоска од Битола, ул. "Партизанска" бр. 33/4.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 92.34, 92.71, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, изведуваче на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во РМ, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Светлана Здравкоска од с. Долно Оризари - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1398/2002. (33435)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1395/2002, од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015323, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за промет и услуги КОНТИНЕНТАЛ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола, Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бб.

Дејности: 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 18.22, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22, 22.1, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.3, 22.31, 22.32, 22.33, 26.13/1, 25.22, 26.4, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.7, 26.70, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 28.1, 28.11, 28.12, 28.2, 28.21, 28.22, 28.3, 28.30, 28.7, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.22, 36.61, 37.1, 37.10, 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 45.50, 50.1, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.4, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.5, 52.50, 52.6, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.3, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.5, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.3, 63.30, 65.12/3, 65.23, 70.1, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.3, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72, 72.1, 72.10, 72.3, 72.30, 72.4, 72.40, 72.5, 72.50, 72.6, 72.60, 73, 73.1, 74, 74.1, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.2, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.3, 74.30, 74.4, 74.40, 74.7, 74.70, 74.83, 74.84, 92.13, 93.0, 93.01, 93.02, 93.03. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги, меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1351/2002. (33442)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1363/2002, од 26.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015291, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги "КАРА КОМЕРЦ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 41, Прилеп.

Основач - единствен содружник на друштвото е лицето Ице Чадамов од Прилеп, ул. "Октомвриска" бр. 41.

Основниот влог на основачот е во предмети проценети од страна на овластен судски проценител.

Основната главница на друштвото изнесува 2.600 евра односно 158.600,00 денари.

Дејности: 15.1, 15.3, 15.51, 15.52, 15.8, 15.81, 15.84, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 17.40, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 21.12, 21.22, 21.25, 25.22, 36.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.48, 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.70, 51.34, 51.43, 51.45, 51.55, 55.4, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, комисиони работи во областа на прометот, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт, агенциски услуги во транспортот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и има полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот и има полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Ице Чадамов - управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1363/2002. (33443)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1401/2002, од 25.11.2002 година, во регистарската влошка бр. 015329, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија, увоз-извоз, услуги, превоз и угостителство Георги и Митре МИГ-ТРАВЕЛ ДОО Битола, ул. "Јоргов Камен" бр. 15.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.66, 51.70, 52.11, 51.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 71.10, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на складирање на стоки, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Основачкиот влог на друштвото изнесува 2.600 евра или 164.580,00 денари, во основни средства проценети од овластен судски проценител.

Управители на друштвото се Георгиев Георги и Митре Таневски од Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1401/2002. (33445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5087/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 020490307-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и промет БЛЕСОК ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 57.

Фирма: Друштво за производство, услуги и промет БЛЕСОК ДОО експорт-импорт. Седиште: Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 57. Скратен назив: БЛЕСОК ДОО.

Основачи се Игор Богданов од Скопје, ул. "Ванчо Мицков" бр. 57 и Бобан Апостолски од Скопје, ул. "Демир Трајко" бр. 1 а.

Дејности: 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 52.12, 52.33, 52.45, 52.46, 52.63, 51.47, 51.56, 51.70, 51.45, 51.65, 51.66, 51.63, 51.62, 51.64, 51.52, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.54, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 28.11, 28.12, 28.21, 29.31, 29.32, 29.53, 32.20, 19.30, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 24.65, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 52.24, 52.25, 52.27, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.43, 51.55, 51.51, 51.57, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51. Во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Игор Богданов - управител без ограничување. Бобан Апостолски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5087/2002. (33225)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5021/2002, од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048964?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги ЧЕМЕРСКО ПОЛЕ ФРУТС ДОО ул. "Лазо Стојанов" бр. 1, Кавадарци.

Назив: Друштво за производство, промет и услуги ЧЕМЕРСКО ПОЛЕ ФРУТС ДОО. Скратен назив: ЧЕМЕРСКО ПОЛЕ ФРУТС ДОО. Седиште: ул. "Лазо Стојанов" бр. 1, Кавадарци.

Содружници се Горан Угриноски од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 70/42 со влог од 180.000,00 евра во денарска противвредност од 11.600.000,00 денари во предметите проценети од овластен судски проценител и Благој Василев од Кавадарци ул. "Лазо Стојанов" бр. 1 со влог од 180.000,00 евра во денарска противвредност од 11.600.000,00 денари во предметите проценети од овластен проценител.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.12, 01.13, 01.24, 01.30, 01.41, 01.42, 01.50, 02.01, 02.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 20.30, 20.40, 20.51, 24.16, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.17, 51.19, 51.22, 51.70, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.38, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 52.21, 52.22, 52.25, 55.30/2, 60.23, 60.24, 60.62, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 74.40, 63.40, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, рекспорт, консигнација, посредување, застапување, привремен увоз-извоз на стоки, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, агенциски услуги во транспортот, малограничен промет со соседните држави.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот а одговорност сноси во висина на вложените средства во друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5021/2002. (33226)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 5112/2002, од 12.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02049055?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија, инженеринг и услуги ВОДО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 129/4-13, Скопје.

Содружник на трговското друштво е лицето Игор Захаријев од Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 129/4-13.

Дејности: 28.11, 28.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.33, 51.37, 51.41, 51.42/2, 51.54, 52.21, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.72, 52.72/1, 52.50, 52.62, 52.63, 52.24, 52.25, 52.27, 74.12, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 74.20/3, 51.53, 52.46. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Игор Захаријев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 5112/2002. (33227)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4999/2002, од 09.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048942?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СКАЈСТАР ДООЕЛ Скопје, ул. "Тодор Џунов" бр. 18, Скопје.

Содружник на трговското друштво е лицето Горан Ѓорѓиевски од Скопје, ул. "Тодор Џунов" бр. 18.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.86, 50.30/2, 50.30/3, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.43/3, 52.46, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.30, 63.40, 74.81, 92.71, 93.01, 93.02, 93.04. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Горан Ѓорѓиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4999/2002. (33228)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4973/2002, од 10.12.2002 година, во регистарската влошка бр. 02048916?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија и услуги БМЦ МКД ДОО ул. "50 Дивизија" бр. 16, Скопје.

Дејности: 15.81, 25.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.22, 55.23, 55.30, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.34, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.84, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, комисиони работи, рекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото е Љубица Мицова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4973/2002. (33229)

ЈП Службен весник на Република Македонија располага со следните изданија:

	Денари		
Устав на Република Македонија <i>Рокса Георгиевска</i> <i>Елена Ставрева</i> 2002. - стр. на македонски јазик (мек повез) на англиски јазик (мек повез)	300.00 400.00	Збирка на прописи од областа на стопанството и финансиите <i>Миле Крцкоски,</i> <i>Јован В. Бишковски</i> 1998. - 290 стр.	300.00
Регистар на прописи на Република Македонија 2003. CD-ROM Издание 2002 CD-ROM Издание 2001 CD-ROM Издание 2002 и CD-ROM Издание 2001	3700.00 3000.00 3000.00 4500.00	Збирка на прописи од областа на државјанството <i>Фиданчо Стоев,</i> <i>Мирјана Лазарова - Трајковска</i> 1998. - 320 стр.	350.00
Закон за спречување на перење пари <i>Д-р Јован Проевски</i> 2002. - 124 стр.	400.00	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилози) <i>Д-р Јован Проевски,</i> <i>Миле Крцкоски</i> 1998. - 361 стр	500.00
Закон за извршната постапка <i>Д-р Стефан Георгиевски</i> 2002. - 262 стр.	600.00	Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството <i>Миле Крцкоски,</i> <i>Јован В. Бишковски</i> 1998. - 250 стр	400.00
Кривичен законик <i>Д-р Владо Камбовски</i> 2002. - 415 стр.	600.00	Збирка на прописи од областа на трговските друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи <i>Миле Крцкоски</i> 1997. - 574 стр	400.00
Закон за спречување на корупцијата (со објаснување) <i>Д-р Јован Проевски</i> 2002. - 264 стр.	420.00	Судски деловник (со коментар и предметен регистар) <i>Драган Тумановски</i> 1997. - 282 стр.	300.00
Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) <i>Трајко Вељановски</i> <i>Вјеслав Ангелевски</i> 2002. - 108 стр	350.00	Збирка на прописи од авторското право и сродните права <i>М-р Валентин Пепељугоски</i> 1997. - 187 стр.	300.00
Збирка на прописи за Владата на Р. Македонија <i>Лилјана Стојановска</i> 2001. - 204 стр	500.00	Кривичен законик <i>Д-р Горѓи Марјановиќ</i> 1996. - 317 стр.	490.00
Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) <i>Д-р Стефан Георгиевски</i> 2000. - 150 стр.	450.00	Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата <i>Миле Крцкоски, Елена Ставрева,</i> <i>Рокса Георгиевска</i> 1996. - 438 стр.	500.00
Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право 2000. - 78 стр.	290.00		

СОДРЖИНА

	Страница		
503. Решение за именување на членови и нивни заменици на Работната група за децентрализација на власта.....	1	507. Решение за именување вршител на должноста директор на Претпријатието за кинематографија "Градски кина" - Скопје.....	2
504. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Општинската матична библиотека "Благој Јанков-Мучето" - Струмица.....	1	508. Решение за разрешување и именување претседател и член на Советот за македонски јазик.....	2
505. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	2	509. Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	2
506. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје.....	2	510. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 169/2002 од 19 февруари 2003 година.....	2
		511. Издвоено мислење на Решението У. бр. 169/2002 од 19.02.2003 година во врска со уставноста и Законот за амнестија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/2002).....	7
		Меѓународни договори	1-140

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.